

СКОПЈЕ

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО НА ГРАД СКОПЈЕ

Број 9 Година II 12.11.2009

ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ ОПРЕМЕНО СО ЧЕТИРИ НОВИ КАМИОНИ ЗА СМЕТ



СЕ ГРАДИ РОЛЕРСКО-ВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА НА ЛЕВАТА СТРАНА НА РЕКАТА ВАРДАР



„СКОПЈЕ“

ИНФОРМАТИВНО ГЛАСИЛО НА
ГРАД СКОПЈЕ

Првиот број на информативното
гласило „СКОПЈЕ“ излезе на:
10 декември 2008

Главен и одговорен уредник
Неделчо Крстевски

Заменик уредник
Елена Кузмановска

Редакција
Одделение за односи
со јавност на Град Скопје

Уредник на фотографија
Радомир Јовановиќ-Рацо

Лектор
Лидија Антоновска

ИЗДАВА ГРАД СКОПЈЕ
за издавачот
Градоначалник
Коце Трајановски
Булевар Илинден бб

Телефони
02 3297 255
02 3297 265

меил-адреса
mediumi@skopje.gov.mk
gragjani@skopje.gov.mk

Дизајн
Европа 92 - Кочани

Градом Скопје спроведе голема еднодневна акција за крпење ударни дупки

СТО И ТРИЕСЕТ ТОН КОЛОВОЗИТЕ



И АСФАЛТ ЗА ПОПРАВКА НА

Ударните дупки на 18 градски улици и булевари беа покриени со асфалт во големата акција за поправка на коловозите којашто во неделата, на 1 ноември, ја спроведоа екипи на Градот Скопје. Акцијата за поправка на оштетениот асфалт во исто време се одвиваше во сите скопски општини, за што беа ангажирани четири градежни фирми.

- Во оваа голема акција за крпење на ударните дупки на коловозите на 18 градски улици и булевари коишто се под надлежност на Градот Скопје ќе бидат потрошени околу 130 тони асфалт и ќе бидат закрпени околу 1.000 квадратни метри коловоз. За крпење на ударните дупки во оваа акција Градот Скопје потроши шест милиони денари. Причината поради којашто оваа голема акција ја спроведуваме в недела е заради намалениот обем на сообраќај во градот - рече градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на почетокот на акцијата за крпење на ударните дупки.

Екипите на фирмата „Изолација“ во неделата работеа на улиците Лазар Личеновски и Самоилова, како и на булеварот Илинден, од Зоолошката градина до улицата Никола Парапунов, на булеварот Никола Карев, од улицата Скупи до излезот на Скопје кај Хиподром и на булеварот 8 Септември.

Работниците на фирмата „Бауер“ ги пополнуваа ударните дупки на булеварите Џон Кенеди и Македонско-косовска бригада и на улиците Лазо Трповски и Шуто Оризари.

Градежната фирма „Пелагонија – Гостивар“ работеше на улиците Ѓорче Петров, 4 Јули и на Социјалистичка зора.

Екипите на ЈП „Улици и патишта“ асфалтираа ударни дупки на булеварот Партизански одреди, од Соборната црква до крстосницата со булеварот 8 Септември, на улиците Маџари, Мариовска, Атанас Митрев и на Инџиковски пат, како и на булеварот Свети Климент Охридски.



СЕ ГРАДИ РОЛЕРСКО-ВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА НА ЛЕВАТА СТРАНА НА РЕКАТА ВАРДАР



Ролерско-велосипедска патека долга 1.800 метри ќе ги поврзува Камени мост и фабриката „Комуна“, по левата страна од кејот на реката Вардар. Стартот на изградбата на оваа патека го означил градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на 30 октомври годинава.

– Патека ќе биде долга 1.800 метри, а широка четири метри. За подготвителните работи и за изградба на патеката ќе се потрошат околу 8 милиони денари, инвестиција на Градот Скопје, а на терен ќе работат екипите на „Маврово инженеринг“. Ова е прва фаза од изградбата на ролерско-велосипедската патека на левата страна на Вардар. Наредната година ќе работиме на вториот дел од оваа патека, од фабриката „Комуна“ до мостот „Близнак“, како и на третиот дел од патеката, од Камени мост кон хотелот „Александар Палас“. Се надеваме дека наредната година левата страна од кејот на Вардар целосно ќе ја уредиме и граѓаните ќе може непречено да се движат по неа. Паралелно со изградбата на оваа ролерско-велосипедска патека ќе работиме и на кампањи за подигање на јавната свест за користење велосипед како алтернативно превозно средство – рече градоначалникот Трајановски, при посетата на патеката на кејот.

По должината на ролерско-велосипедската патека на левата страна на Вардар ќе се постават бетонски рабници. За изградба на коловозот ќе се употреби слој тампон и асфалтнобетонска смеса АБ 11. Патека ќе биде обележана со хоризонтална и со вертикална сигнализација.



ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ ОПРЕМЕНО СО ЧЕТИРИ НОВИ КАМИОНИ ЗА СМЕТ

Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ минатиот месец се опреми со четири нови специјализирани возила за собирање смет. Новите камиони се со зафатнина од 16 кубни метри, со вграден механизам за подигање и за празнење на стандардни контејнери со зафатнина од 1,1 кубик и типски канти од 120 и 240 литри. Постои и можност за автоматско и рачно управување на циклусот на работа.

– Новите возила значително ќе ја подобрат работата на ЈП „Комунална хигиена“. Подготвуваме и тендер за набавка на уште 12 камиони со коишто се надеваме дека ова јавно претпријатие целосно ќе биде опремено. Со новите камиони ќе се намалат сегашните трошоци на јавното претпријатие коишто се вложуваат во постојани поправки на возилата. Правиме значителни зафати и за подобрување на функционирањето на депонијата „Дрисла“, за зафаќање на отпадната вода, како и за покривање на депонираниот смет. Со ова праќаме јасна порака дека наша намера е ЈП „Комунална хигиена“ успешно да функционира и оти хигиената во градот е наш приоритет – рече градо-

началникот на Град Скопје, Коце Трајановски на промоцијата на новите камиони.

На тендерот што го објави ЈП „Комунална хигиена“ како најдобра беше избрана понудата на „Ресор“ од Ниш којшто ги набави возилата и ја направи доградбата на хидрауличната преса и механизмот за подигање контејнери. До крајот на 2009 година ќе се набават уште две возила што се дел од истата нарачка.

Минатиот месец новите четири камиони беа регистрирани и брендираани.

Возилата се од марката „ивеко“, со мотори еуро 4 дизел и АБС, АСР систем за кочење. Цената на едно комунално возило без ДДВ е околу пет милиони денари, а цената на сите шест возила без ДДВ е околу 32 милиони денари. Возилата ќе се отплаќаат на 48 рати по 100.551 денар. Во набавката на новите возила Градот Скопје учествуваше со околу 16 милиони денари коишто беа дадени за учество. Возилата се земени на лизинг, со договор потпишан со НЛБ Лизинг.





Воведени нови линии на ЈСП „Скопје“

ЗБ И 22А ГИ ПОВРЗАА НАСЕЛБИТЕ ВАРДАРИШТЕ И ДАМЕ ГРУЕВ СО КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР

Нова автобуска линија со број ЗБ, на ЈСП „Скопје“, од 27 октомври ја поврзува населбата Вардариште во општината Гази Баба со Клиничкиот центар.

- По барање на граѓаните од населбата Вардариште пробно ја пуштаме во сообраќај автобуската линија со број ЗБ. Овој автобус којшто ќе сообраќа до Клиничкиот центар ќе ги реши долгогодишните проблеми со јавниот превоз на околу 5.000 жители од овој дел на градот. Градот Скопје преку субвенции ќе го помогне функционирањето на оваа линија, иако таа не е рентабилна. Но, Градот Скопје е должен да обезбеди навремен и квалитетен јавен превоз од сите делови на градот до центарот. Автобусот со број ЗБ ќе сообраќа според утврден возен ред, со акцент на утринските и на попладневните часови, односно граѓаните кога одат и се враќаат од работа – рече градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на промоцијата на линијата ЗБ.

Автобусите на линијата со број ЗБ на релација Клинички центар – Кванташки пазар ќе сообраќаат според следниов распоред:

- Поаѓање на возилата од Клиничкиот центар во: 6.00; 7.20; 8.40; 10.00; 11.20;

12.40; 14.00; 15.20; 16.40; 18.00 и 19.15 часот.

Поаѓање од Кванташки пазар во: 6.40; 8.00; 9.20; 10.40; 12.00; 13.20; 14.40; 16.00; 17.20 и 18.40 часот. Возилата на линијата со број ЗБ ќе ги опслужуваат автобуските стојалишта коишто се наоѓаат по трасата на линијата почнувајќи од Клинички центар, булеварите Водњанска и Свети Климент Охридски, улиците Димитрие Чуповски, 11 Октомври, булеварите Кочо Рацин, Кузман Јосифовски Питу, Јане Сандански, Видое Смилевски Бато, АС-НОМ, Војводина и по улицата Перо Након до влезот на Кванташки Пазар. Во спротивната насока, возилата ќе се движат по истата траса.

Од минатиот месец со Клиничкиот центар се поврза и населбата Даме Груев, со автобуската линија 22А. Автобусите на линијата 22А ќе сообраќаат според следниот распоред:

- Поаѓање на возилата од Клиничкиот центар во: 6.40; 8.00; 9.20; 10.40; 12.00; 13.20; 14.40; 16.00; 17.20; 18.40 и 20.00 часот

Поаѓање на возилата од населбата Даме Груев во: 6.00; 7.20; 8.40; 10.00; 11.20; 12.40; 14.00; 15.20; 16.40; 18.00; и 19.20 часот. Возилата на линијата со број 22А ќе ги



опслужуваат автобуските стојалишта коишто се наоѓаат по трасата на линијата почнувајќи од Клинички центар, булеварите Водњанска, Свети Климент Охридски, Партизански одреди и по улицата Лука Геров до населбата Даме Груев - последна стара 22 (Новоселски пат). Во спротивната насока, возилата ќе се движат по истата траса.

ЈСП „Скопје“ го промени и возниот ред на линијата со број 59, на релација Карпош III – гробишта Бутел – населба Кучевишка Бара. Постојниот возен ред на автобусот 59 се задржува се до 18.30 часот, а потоа трасата се менува и наместо по улиците Боца Иванова и Гвадалахара, автобусите ќе се движат по улицата Александар Урдаревски (преку пазарчето во Бутел).

Возниот ред за новите автобуски линии заинтересираните граѓани може да го прочитаат и на Интернет-порталот на ЈСП www.jsp.com.mk.

За подобрување на водоснабдувањето

СЕ РЕКОНСТРУИРААТ 1800 МЕТРИ ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО ГОРНО ЛИСИЧЕ

Екипите на Градот Скопје реконструираат 1.800 метри од водоводната мрежа на улиците Горноврановска и Божин Николов, во населбата Горно Лисиче. Водоводната мрежа на овие две улици почна да се реконструира на средината на минатиот месец, а работите на теренот досега се одвиваат според предвидената динамика.

– Целта на овој проект е да се изврши целосна реконструкција на водоводната мрежа во овој дел од градот, а постојните цевки да се заменат со цевки со поголеми профили. Почнуваме со делница долга 1.800 метри којашто очекуваме да се реконструира за 60 дена. Потоа продолжуваме со реконструкција на водоводната мрежа на другите улици. Овој проект во голема мера ќе ги подобри условите за живеење во Горно Лисиче – рече градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на стартот на реконструкцијата на водоводната мрежа во Горно Лисиче.

Реконструкцијата на водоводната мрежа на улиците Горноврановска и Божин Николов ја вршат екипите на „Енергомонт“, под надзор на стручни лица од ЈП „Водовод и канализација“.



ПРВА ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА КАЊОНОТ „МАТКА“



Претставници на државните институции, дипломатските претставништва во нашава земја и на бизнис-секторот на 22 октомври имаа можност да се запознаат со убавините на кањонот Матка, специфичниот биодиверзитет на ова заштитено подрачје и можностите за развој на одржлив туризам, на донаторската конференција за кањонот „Матка“ којашто ја организираа Градот Скопје и невладината организација „Фагриком“.

- Од нас се очекува да бидеме одговорни, внимателни и грижливи кон природата, зашто само заедно може да ја зачуваме биолошката разновидност и да го збогатиме квалитетот на животот за нас и за идните генерации. Заштитата на кањонот Матка и промоцијата на одржливиот туризам е императив за Градот Скопје и ние и во иднина силно ќе работиме на ревитализација на овој бисер на природата - рече градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на почетокот на донаторската конференција.

Средствата коишто ќе се соберат по оваа донаторска конференција ќе се искористат за реализација на предлог-програмата на Градот Скопје и на НВО „Фагриком“ за развој на екотуризмот во кањонот „Матка“. Програмата, меѓудругото, предвидува уредување и туристичка промоција на спелеолошкиот парк, развој и промоција на екстремни и на планинарски спортови, заштита на пештерите и нивно уредување и научна едукација и анимација на посетителите.

РЕНОВИРАНА ВЕЛОСИПЕДСКАТА ПАТЕКА ВО ОПШТИНАТА АЕРОДРОМ

Велосипедската колона којашто возеше од маркетот „Веро“ во Аеродром, по булеварот Јане Сандански до Транспортниот центар и назад, кон трговскиот центар „Бисер“, ја одбележа промоцијата на првата обележана велосипедска патека во општината Аеродром. Патекаата минатиот месец свечено ја пуштија во употреба градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, министерот за животна средина и просторно планирање, Неџати Јакупи, амбасадорката на кралството Холандија во нашава земја, Симоне Филипани и градоначалникот на општината Аеродром, Ивица Коневски.

- Градот Скопје ќе ја продолжи изградбата на велосипедски патеки и во другите општини. Паралелно со овие активности ќе се одвива и кампањата за подигнување на јавната свест за користењето на велосипедот, не само како средство за рекреација, туку и како алтернативно пре-



возно средство - изјави градоначалникот Трајановски при промовирањето на велосипедската патека во Аеродром.

На крајот на велосипедската колона пред трговскиот центар „Бисер“ се одржа

културно-уметничка програма со наградна игра во којашто беа доделени 15 велосипеди - 8 на публиката, а 7 на ученици од општината Аеродром коишто покажуваат континуирано одличен успех.

ПРОМОВИРАНО ТУРИСТИЧКОТО ВОВЧЕ НА СКОПЈЕ

Туристичкото вовче на Скопје од минатиот месец повторно е достапно за сите заинтересирани граѓани и за туристите. Вовчето ќе сообраќа од плоштадот „Македонија“, по пешачката патека на кејот на Вардар, под мостот „Гоце Делчев“, по патеката зад стадионот „Филип Втори Македонски“ до целта во Луна паркот и по истата маршрута ќе се враќа назад, на плоштадот.

Вовчето ќе сообраќа само во викендите, кога се поволни временските услови.

- Посебно ме радува што се возобновува ова вовче, коешто претставува убава традиција на Скопје и што на граѓаните, пред се на најмладите, ќе им овозможиме уште една можност за уживање - рече градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на промоцијата на туристичкото вовче.

ПРОБИЕНИ 700 МЕТРИ ОД ПРОШИРУВАЊЕТО НА БУЛЕВАРОТ СРБИЈА

Пробиени се првите 700 метри од проширувањето на булеварот Србија, на потегот од крстосницата со булеварот Видое Смилевски Бато, кон крстосницата со булеварот 3 Македонска бригада. Екипите на Градот Скопје во изминатиов период го изведоа најтешкиот дел од работите, земјените ископи и трасирањето на новата сообраќајница, а деновиве се изведува тампонирањето на коловозот.

По завршувањето на тампонирањето, кон средината на овој месец треба да почне асфалтирањето на оваа делница. На новата траса се поставуваат и рабници. Паралелно со пробивањето на сообраќајницата, изведена е секундарна атмосферска канализација за поставување сливници, а во исто време е извршена заштита на главниот атмосферски канал со профил од 1.500 милиметри, при што се поставени повеќе армирано-бетонски заштитници.

Проектот продолжува да се реализира според предвидената градежна динамика до изградба на целата траса од 1.700 метри. Градежните работи на терен ги изведува фирмата „Маврово инженеринг“,

а средствата во износ од 120 милиони денари, колку што ќе чини изградбата на улицата со уредувањето и поставувањето ново осветлување, целосно ги обезбеди Градот Скопје.



ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТРАЈАНОВСКИ ВО ПОСЕТА НА СОЈУЗОТ НА СЛЕПИ НА ГРАД СКОПЈЕ




Во рамките на одбележувањето на 15 октомври, Меѓународниот ден на белиот стап, градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, ги посети просториите на Сојузот на слепи на Град Скопје и се сретна со членовите на Сојузот.

– Градот Скопје и натаму максимално ќе ги поддржува активностите на ова здружение. На овој ден сакам да ја истакнам добрата соработка којашто ја има Градот Скопје со Сојузот на слепи и да нагласам дека наредната година таа соработка ќе се интензивира – рече градоначалникот Трајановски при посетата на Сојузот на слепи на Град Скопје.

Претседателот на здружението на слепи лица на Град Скопје, Зоран Костадиновски, му заблагодари на градоначалникот Трајановски за уредувањето на пристапот кон седиштето на Сојузот на слепи на Град Скопје, за досегашната финансиска помош, за бесплатните автобуски билети за повластено користење на јавниот превоз во Скопје на 271 нивни член и за поддршката при одржување на културните манифестации кошто ги организира здружението.

АСФАЛТИРАНИ ПАТЕКИТЕ НА МОСТОТ „8 СЕПТЕМВРИ“



Екипите на ЈП „Улицы и патишта“ го завршија асфалтирањето на пешачките и велосипедските патеки од двете страни на мостот „8 Септември“, во близина на хотелот „Александар Палас“.

Целосната асфалтирана површина на патеките од двете страни на мостот изнесува 1.500 квадратни метри, а за нивното асфалтирање беа употребени вкупно 210 тони асфалтна маса. Патеките се во должина од 126 метри и широчина од 5,74 метри, а вградениот асфалтен слој е со дебелина од 5 сантиметри.

Со овие активности, целосно завршува реконструкцијата на мостот „8 Септември“ предвидена во програмата на Град Скопје којашто опфати промена на поклопните армирано-бетонски капаци со нови според потребните димензии, санација на гредите и поставување заштитни столпчиња со амблемот на Град Скопје по должината на мостот.

ГРАДОТ СКОПЈЕ СЕ ПОДГОТВУВА ЗА ПРЕТСТОЈНАТА ЗИМА

Финансиска поддршка во висина од околу 60 милиони денари одвои Градот Скопје за функционирање на Зимската служба за периодот од 15 ноември 2009 година до 15 март 2010 година.

Оваа одлука, заедно со целокупниот план за работа на магистралните и собирните улици, потребните технички средства, како и структурата и поставеноста на Зимската служба, се дел од Програмата за работа на зимската служба на Град Скопје за одржување на магистралните и собирните улици на Град Скопје во зимски услови 2009/2010 година, којашто беше одобрена од Советот на Град Скопје.



РАСЧИСТЕНИ 3.800 КУБИЦИ НАНОС ОД КОРИТОТО НА ВАРДАР

Од вкупно предвидените 5.000 кубни метри речен нанос, тиња и отпадоци од речното корито на Вардар екипите на ЈП „Улици и патишта“ досега расчистија 3.800 кубници нанос во рамките на втората и третата фаза од големата акција за чистење на коритото на Вардар. Деновиве акцијата е прекината поради зголеменото ниво на водата во реката.

Активностите на јавното претпријатие опфатија машинско чистење на косините на коритото, чистење на ископот и транспорт на

наносот со камиони до соодветна локација. Се чистеше левиот и десниот брег на коритото на Вардар на потегот од железниот мост кај МАНУ до мостот кај Новата железничка станица. На овој потег беше искористено ниското ниво на реката Вардар што овозможи непречено влегување на механизацијата специјализирана за таа намена, при што беа израмнети 3.000 кубни метри нанос и се пополнија сите дупки и нерамнини на дното на коритото на овој потег.



ПОСТАВЕНИ СТОЛПЧИЊА КАЈ СТОКОВНАТА КУЌА „МОСТ“

Екипи на ЈП „Улици и патишта“ поставија 6 столпчиња на пешачката патека на левата страна на булеварот Гоце Делчев, во близина на стоконата куќа „Мост“. Столпчињата се поставени по 3 на две локации на патеката со цел да се оневозможи паркирање на моторни возила и да се олесни движењето на велосипедистите и на пешаците.

Поставените метални столпчиња се со висина од 1 метар и пречник Φ 100 милиметри.

Претходно, ваков вид столпчиња, вкупно 12, беа поставени на булеварот Гоце Делчев, на влезот на паркингот кај споменикот на Скендербег.

ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ САДНИЦИ

Во традиционалната акција за доделување садници на сите заинтересирани граѓани (куќни совети), културни, здравствени, образовни и јавни установи, како и на верските објекти, а која ја организира Градот Скопје, пристигнаа над 180 пријави од заинтересираните субјекти. Во оваа акција се планира да се доделат 4.000 садници, од вкупно 35 вида зимзелени и листопадни дрвја и грмушки.

Пријавувањето за акцијата заврши на 9 ноември. По одобрувањето на барањето, субјектите ќе може да си ги подигнат садниците во периодот од 9 до 30 ноември во просториите на „Флоракот“ во расадникот во Бутел и во ЈП „Паркови и зеленило“, во расадникот „Парк“.

Акцијата на Град Скопје за доделување садници се организира повеќе години. Секоја година се доделуваат дрвца во вредност од два милиона денари, распоредени во две етапи, напролет и наесен. Изминатава пролет на заинтересирани граѓани (куќни совети) и јавни установи беа доделени 1.500 садници, а до Градот Скопје биле доставени вкупно 90 барања.

Акцијата за доделување садници ќе продолжи и наредната пролет.

УТВРДЕНА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ГРОБИШТАТА

Советот на Град Скопје ја усвои одлуката за определување на највисок износ на средства за откуп на земјиште за потребите на Гробиштата во Скопје. Со оваа одлука на Советот на Град Скопје, се определува највисокиот износ на средства за откуп на земјиште во висина од 1.200 денари од квадратен метар, што градот може да го понуди и исплати во постапката за откуп на земјиште наменето за проширување на гробиштата во Скопје.

Оваа одлука се донесе заради зголемување на ефикасноста при справувањето со имотно – правните проблеми со коишто се соочува Градот Скопје при откупот на земјиште за проширување на површините на гробиштата во Скопје.

ГРАДОТ СКОПЈЕ ЌЕ ДОНИРА 500.000 ДЕНАРИ ЗА МАНАСТИ- РОТ „СВЕТИ ЈОВАН БИГОРСКИ“

Како предлог на сите советнички групи, Советот на Град Скопје донесе одлука за доделување еднократна донација за манастирот „Свети Јован Бигорски“.

Донацијата од Градот Скопје е во износ од 500.000 денари и е наменета за санирање на штетите предизвикани од пожарот што се случи на 30 септември. Во пожарот беше нанесена штета во износ од над 5,5 милиони евра, а трајно се уништени објекти и предмети чијашто историска и културна вредност е непроценлива.

ЧЕТВРТА СРЕДБА НА КООРДИНАТИВ- НОТО ТЕЛО НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ

Предлозите на општините и нивните приоритети за Буџетот на Град Скопје за 2010 година, собирањето на комуналниот смет, како и информациите од наплатата и поделбата на решенијата за данок на имот, беа главни теми на четвртата седница на Координативно тело на градоначалниците на скопските општини, којашто се одржа кон крајот на минатиот месец.

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, изјави дека општините преку нивни предлози и идеи треба да учествуваат во подготвувањето на Буџетот на Град Скопје за 2010 година.

Во заедничка комуникација општините треба да ни ги достават приоритетите и приоритетните проекти, коишто се реализираат на подрачјето на нивните општини, а се во надлежност на Град Скопје и треба да ги финансира Градот Скопје — рече градоначалникот Трајановски.

На координативното тело на градоначалници се зборуваше и за функционирањето на зимската служба во градот, како и за процесот на промена на Генералниот урбанистички план на Скопје.

ДОНЕСЕН РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Советот на Град Скопје на осмата седница којашто се одржа на 14 октомври годинава ги усвои предлог-измената и дополнувањето на Буџетот на Град Скопје за 2009 година, како и предло- измената и дополнувањето на Планот на програми за развој за периодот 2009-2011 година.

Со донесувањето на овие две одлуки, Буџетот на Град Скопје за 2009 година се намали за околу 270 милиони денари.

ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ

Повеќе од 800 ученици од 21 средно училиште на Град Скопје на почетокот на октомври учествуваа во спортските натпревари што се одржаа во рамките на манифестацијата „ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ“, во Спортско рекреативниот центар „Сарај“. Крос, одбојка на песок, ракомет, кошарка и фудбал беа само дел од дисциплините во коишто се натпреваруваа скопските средношколци.

Наредната година во мај во нашава земја ќе се одржи спортска Олимпијада на којашто ќе учествуваат средношколци од цела Македонија. Токму затоа ќе ја искористам оваа пригода за да ви препорачам да ја искористите оваа учебна година за подготовки и веќе во мај да имате формирани екипи за претстојната Олимпијада. Целта на Градот Скопје е да создава здрави генерации, а тоа можеме да го постигнеме само со активно учество во спортските настани, зашто иднината на нашава земја е во рацете на младите луѓе коишто спортуваат и го чуваат своето здравје во ова урбано и модерно време — им порача градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски на средношколците.



Манифестацијата „ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ“ е дел од проектот „ДА за пријателството - НЕ за насилството“ и има за цел да придонесе за подобрување на мултиетничките односи меѓу учениците од средните училишта на Град Скопје.

„ЗАЖИВЕЈ ГО СКОПЈЕ, ЗАЖИВЕЈ ГО САРАЈ“, се одржува вторпат, во организација на Град Скопје.



НА „ВИНО-СКОП 2009“ ИСПИЕНИ 28.000 ЛИТРИ ВИНО

На Третиот интернационален фестивал за промоција на вино, „Вино-Скоп 2009“, што од 15 до 18 октомври се одржуваше на плоштадот „Македонија“ беа испиени 28.000 литри вино. Фестивалот го посетиле околу 60.000 гости, што покажува дека посетеноста на годинашниот „Вино-

Скоп“ е поголема за четириесетина проценти во споредба со лани.

На фестивалот на виното се претставиле 35 домашни и странски винарии.

Продажбата на виното и храната беше организирана преку испечатени купони во вредност од 30, 50, 100 и 200 денари.



ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТРАЈАНОВСКИ ГИ ПРЕЧЕКА УЧЕСНИЦИТЕ ВО УЛТРАМАРАТОНОТ ВО ЧЕСТ НА ТОШЕ

Ултрамаратонците коишто од Нова Градишка во Хрватска трчаа до Крушево и на тој начин ја одбележаа двегодишната од смртта на македонската попикона Тоше Проески, на 18 октомври на плоштадот „Македонија“ ги пречека градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски. Градоначалникот Трајановски им пожелал срдечно добредојде на маратонците во Скопје и го поздравил нивниот голем подвиг.

Ултрамаратонците на градоначалникот Трајановски му доделија благодарница и статуетка од Меѓународната фондација „Тоше Проески“ – Крушево.

Ултрамаратонот за Тоше е во организација на Меѓународната фондација „Тоше Проески“ - Крушево и Фан клубот на Тоше од Република Македонија. Годинава во ултрамаратонот учествуваа најдобрите петнаесет маратонци од повеќе атлетски клубови од Република Македонија.

ПОСТАВЕНИ ДВЕ ИНФОРМАТИВНИ ТАБЛИ ЗА СТАЦИОНАРОТ „ВАРДАРИШТЕ“

Екипите на ЈП „Комунална хигиена“ на пристапниот пат од улицата Перо Наков кон стационарот „Вардариште“ поставија две информативни табли коишто ќе им помогнат на заинтересираните граѓани полесно да го најдат Стационарот за хуман третман и контрола на бездомните кучиња.

На таблите е испишан бесплатниот телефонски број на Стационарот „Вардариште“, 8201-315 и Интернет-страницата на ЈП „Комунална хигиена“ каде што може да се добијат сите дополнителни информации.



СЕ ЧИСТАТ СЛИВНИЦИТЕ НА АТМОСФЕРСКАТА КАНАЛИЗАЦИЈА

Екипите на ЈП „Водовод и канализација“ деновиве ги чистат сливниците на атмосферската канализација од паднатите лисја. Во извршувањето на овие сезонски

активности вклучена е целокупната механизација, вакуумцистерните, а по потреба и цистерните под притисок.

Во чистењето на сливниците се вклучени и привремено ангажираните работници од Градот Скопје и од Агенцијата за вработување (во согласност со Проектот за организирање јавни работи во водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води).

ПОВТОРНО ВОВЕДЕНИ НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИ ЕКСПОНАТИ НА „МАКИНОВА 2009“ И „ЕКОНОВА“

По неколкугодишна пауза, „Наградата на Градоначалникот на Град Скопје“ за најдобрите експонати од интернационалната изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и творештво на млади - „МАКИНОВА 2009“ и од меѓународната изложба на технички унапредувања и иновации од областа на животната средина „ЕКОНОВА“ годинава повторно се воведува.

Добитник на „Наградата на Градоначалникот на Град Скопје“ – Макинова 2009 е авторот Никола Бурчевски за експонатот – Микроконтролери. Добитник на „Наградата на Градоначалникот на Град Скопје“ – Еконова 2009 е Веле Николовски за експонатот – Екосистем за градење.

Ми претставува особена чест што традицијата за награда на Градоначалникот на Град Скопје за иновативни и креативни решенија, презентирани во рамки на манифестацијата МАКИНОВА ја обновуваме во Европската година на креативност и иновации, што е уште еден доказ за нашата посветеност кон поттикнувањето и промоцијата на креативноста - истакна градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски на доделувањето на наградите.

Добитниците на наградите се определени со одлука на меѓународна оценувачка комисија, а експонатите беа оценувани според следниве критериуми: оригиналност на пронајдокот, постоење инвентивен чекор, индустриска применливост, вештина во презентацијата и можност за комерцијализација.

Овие две манифестации се одржуваат во рамките на Меѓународниот саем на металургија, електроника, неметали и градежништво „ТЕХНОМА“.

ДОНИРАНА СЕМАФОРСКА ОПРЕМА ЗА ПРИЛЕП, КАВАДАРЦИ И ЗА КОЧАНИ

Градот Скопје ќе донира дел од старите семафорски ламперни на општините Прилеп, Кавадарци и на Кочани, одлучил Советот на Град Скопје.

Станува збор за семафорски ламперни од постарата генерација што се значително потешки за сервисирање и за одржување во исправна и оперативна состојба и коишто постепено се отстрануваат од градските улици во Скопје.



Градот Скопје го почна пилот-проектот за компостирање

ПАДНАТИТЕ ЛИСЈА ЌЕ СЕ ПРЕТВОРААТ ВО КВАЛИТЕТНО ПРИРОДНО ЃУБРИВО

Паднатите лисја коишто се собираат од јавните зелени површини ќе се претвораат во квалитетно природно ѓубриво – компост во пилот-проектот за компостирање што минатата недела го почнаа Градот Скопје и ЈП „Паркови и зеленило“. За таа цел, во дворот на ЈП „Паркови и зеленило“ е ископана дупка со димензии 30 на 30 метри и длабочина од 1,5 метри во којашто ќе се истураат лисја прочистени од други отпадоци што се собираат од зеленилото (гранки, хартија и пластика). Собраните лисја на природен пат ќе скапуваат и ќе се претвораат во ѓубриво коешто ќе се користи за потребите на ЈП „Паркови

и зеленило“. Компостот се очекува да се добие за околу една година.

- Собраните лисја од зелените површини во градот јавното претпријатие „Паркови и зеленило“ досега ги носеше на депонијата „Дрисла“. Од зелените површини во градот годишно се собираат по околу 150 тони листна маса. Со тоа се создаваат големи трошоци за транспорт и депонирање на лисјата. Со овој пилот-проект за компостирање, јавното претпријатие „Паркови и зеленило“ ќе произведува квалитетно природно ѓубриво за свои потреби и ќе ги намали трошоците за транспорт и за депонирање. На овој начин ќе се оствари

заштеда од 2 милиона денари. Проектот за компостирање натаму ќе го надградуваме. Ќе покренеме и иницијатива да ги поттикнеме граѓаните коишто живеат во куќи да го компостираат зелениот отпад од нивните дворови и да заштедат – рече градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, на промоцијата на пилот-проектот за компостирање.

Компостирањето претставува контролирано биолошко разградување на органските материи во присуство на кислород и под дејство на микроорганизми и притоа се добива компост - висококвалитетно органско ѓубриво.



ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „13 НОЕМВРИ“ НА ГРАД СКОПЈЕ

Одборот за доделување на престижната градска награда „13 Ноември“ којашто традиционално се доделува на празникот на градот – 13 Ноември, донесе одлука познатото признание на Град Скопје за 2009 година да им го додели на:

- I. Од областа на ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО**
 - **СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ „МАРИЈА КИРИ СКЛОДОВСКА“ – СКОПЈЕ**
(за посебен придонес во унапредувањето на воспитно-образовната дејност)
- II. Од областа на КУЛТУРАТА**
 - **Проф. ГОРДАНА ЈОСИФОВА- НЕДЕЛКОВСКА**
(музички уметник - за високи достигнувања на македонската и меѓународната музичка сцена)
 - **ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ**
(за долгогодишна континуирана афирмација на културното творештво во Скопје)
- III. Од областа на УМЕТНОСТА**
 - **СИМОН ТРПЧЕВСКИ**
(музички уметник, пијанист, за постигнати високи музички дострели во земјава и во светот)
- IV. Од областа на ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**
 - **Прим. д-р ПЕТАР КРОНЕВСКИ**
(максилотофацијален хирург - за долгогодишна работа во областа на здравството)
 - **Специјална болница за хируршки болести „ФИЛИП ВТОРИ“**
(за врвни достигнувања во областа на кардиохирургијата)
- V. Од областа на АРХИТЕКТУРАТА И ГРАДЕЖНИШТВОТО**
 - **КОСТА ЗЕКМАНОВСКИ**
(Дипл. град. инж., вработен во Град Скопје - за особени остварувања во изградбата на патната инфраструктура и унапредување на комуналното уредување во Скопје)
 - **КОЛЕ ЈОРДАНОВСКИ**
(градежен инженер во пензија - за особен придонес во изградбата и развојот на Скопје по земјотресот од 1963 година)
- VI. Од областа на МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА**
 - **Проф д-р ВОЛФГАНГ РАЈЗЕР од Сојузна Република Германија**
(за особен придонес во областа на инвазивната и интервентна кардиологија во Република Македонија)
 - **Доцент д-р КНЕГИЊА РИХТЕР - СОКОЛОВСКА**
(за унапредување на менталното здравје и за техничка и финансиска помош за градот Скопје)
- VII. УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ**
 - **ВАСИЛ КУЗЕВСКИ**
(ученик во осмо одделение во ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје, за континуиран одличен успех и активно учество во наставните и воннаставните активности и постигнати резултати на меѓународни, републички и регионални натпревари по математика)
 - **МИХАЈЛО ЃЕОРГИЕВСКИ**
(студент на Медицинскиот факултет – Скопје, за континуиран одличен успех и активно учество во наставните и воннаставните активности и постигнати одлични резултати на Медицинскиот факултет во Скопје)

Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2009 година беше составен од единаесет членови. Од четириесет важечки ливчиња, врз основа на Правилникот за Наградата „13 Ноември“ и годинава наградата ја добиваат кандидатите коишто добиле барем две третини од гласовите на членовите на Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје за 2009 година.

Скопскиот аквадукт

